


Вилушкасто окасти клучеви со крцкалка во SOS влошка

964/27SOS



Profiles




Product features

- Димензија на влошката : 188x364x30mm
- Компатибилни со фиоките на Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus и Hercules (предните фиоки)

Гарнитурата вклучува:

- 10 x вилушкаст окаст клуч со крцкало (160/2) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19



Product name

SKU

Article

Dimensions

Quantity

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Вилушкasto окасти клучеви со крцкалка во SOS влошка	621084	964/27SOS	8 - 19	10
Кован вилушкаст окаст клуч со крцкало		160/2	8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	10
SOS влошка за 964/27 SOS		v1964/27SOS	188x364x30	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција